

У П А Т С Т В О
за запишување студенти
на прв циклус студии во учебната 2022/23
година
- Факултет за земјоделски науки и храна-

➤ **ПРИСТАП ДО СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ**

Кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2022/2023 година се пријавуваат за упис преку системот за електронско пријавување и со електронско доставување на потребните документи при пријавување.

Електронското пријавување се врши преку системот за студентски сервиси iKnow - www.upisi.ukim.mk **Пријавувањето веќе е во тек.**

Кандидатите ги доставуваат своите документи за пријавување на електронска адреса на факултетот - upisi-fznh@ukim.edu.mk

Пред терминот на пријавување, во роковите утврдени со Конкурсот [konkurs1ciklus2022-2023.pdf \(ukim.edu.mk\)](http://www.upisi.ukim.mk/konkurs1ciklus2022-2023.pdf) секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот, со што автоматски добива број за електронско пријавување.

Откако кандидатот ќе ги пополни сите прозорци кои се отвараат во iKnow системот, системот автоматски ќе му овозможи да ги прикачи документите за пријавување (во pdf иливо jpg формат), за што во iKnow системот ќе биде додадена и дополнителна компонента за прикачување на документите на кандидатите.

➤ **ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ**

Откако ќе заврши со пријавувањето во iKnow-системот, кандидатите ја испраќаат својата пријава на соодветната електронска адреса на факултетот upisi-fznh@ukim.edu.mk Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување-ID.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи (во pdf или во jpg формат):

1. Пријава за запишување на факултет (образец A1)
2. Електронска пријава (генерирана од iKnow системот)
3. Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи,
4. Изјава дека не конкурирал/а на друг универзитет
5. Оригинал свидетелства од сите класови
6. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование),
7. Извод од матичната книга на родени
8. Доказ за државјанство (уверение или решение)
9. Потврда за уплата:

- Административна такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка - Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161; Приходна шифра и програма 722313 00),

- За пријавување 300,00 денари на жиро-сметка на ФЗНХ (Образец ПП 50: Назив на примачот: ФЗНХ; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Сметка на корисник: 1600104545 788 10; Приходна шифра и програма 723012 41)

Кандидатите кои конкурираат за запишување како **вонредни студенти** ги прикачуваат, освен горенаведените, и следните документи:

- образец М1/М2 нотарски заверен, или

- лекарско уверение за причините наведени во Конкурсот (издадено од З.У.

Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

Кандидатите со **завршено средно образование во странство** (странски државјани или државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство) при пријавувањето, доставуваат документација наведена во Конкурсот(глава VII),а се пријавуваат на електронската адреса:evdokijailijevska@ukim.edu.mk во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во роковите утврдени со Конкурсот.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

	Прв рок	Втор рок	Трет рок
Пријавување на кандидатите	30.8. и 31.8.2022	15 и 16.9.2022	28.9.2022
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)	2.9. 2022	20.9.2022	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	7.9. 2022	23.9.2022	
Запишување на кандидатите	12. и 13.9. 2022	26.9.2022	30.9.2022

➤ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Сите кандидати задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена.

Заинтересираните кандидати за сите прашања може да се обратат до Одделението за студентски прашања и Продеканот за настава на Факултетот за земјоделски науки и храна, на следната електронска адреса: studentskiprasanja@fzh.ukim.edu.mk ,

Сите информации околу студиските програми http://www.fzh.ukim.edu.mk/images/stories/2018/iciklus/novi_studiski_programi_2018.pdf

на Факултетот за земјоделски науки и храна, условите и начинот на студирање http://www.fzh.ukim.edu.mk/images/stories/informatori/informator_2018_2019.pdf може да се добијат на www.fzh.ukim.edu.mk

**Факултет за земјоделски науки и
храна- Скопје**
**Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје**